

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 став (1) точка 1) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “МАКС ПОГОН” („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 263/19).
2. Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “МАКС ПОГОН” („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 263/19), престанува да важи по основ на барање на носителот на лиценцата, Друштвото за производство, трговија и услуги МАКС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство, трговија и услуги МАКС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица со седиште на ул. Климент Охридски бб Струмица (во понатамошниот текст: Друштво), на 24 септември 2020 година до Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “МАКС ПОГОН”, УП1 бр. 12-137/19 од 24 септември 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7, односно од Прилог 2 Образец БЛ 24 од Правилникот за лиценци во оригинал.

Согласно информациите наведени во Образецот БЛ 24, Друштвото побара престанок на лиценцата поради спротивност со Законот за финансиска поддршка и инвестиции.

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното барање е потполно и согласно член 5 став (4) и (5) од Деловникот за работа донесе Решение бр.02-1960/1 на 28 септември 2020 година, оваа одлука да се донесе на редовна седница без одржување на подготвителна седница.

Регулаторната комисија за енергетика на 28 септември 2020 година одржа седница на којашто врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* и член 31 став (1) точка 1) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за престанок на важење на одлуката издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “МАКС ПОГОН” на Друштвото за производство, трговија и услуги МАКС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 12-137/19
28 септември 2020 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31 paragrafi (1) pika 1) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19 dhe 114/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 28 shtator 2020, mori

VENDIM PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË VENDIMIT TË LËSHIMIT TË LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE, PRODHIM TË ENERGISË ELEKTRIKE

1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Prodhim të Energjisë Elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "MAKS POGON" ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 263/19).
2. Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Prodhim të Energjisë Elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "MAKS POGON" ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 263/19), nuk vlen më pas kërkesës së bartësit të licencës, Shoqërisë së Prodhimit, Tregtisë dhe të Shërbimeve "MAKS", import-eksport SHPKNJP Strumicë.
3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Arsyetim

Shoqëria e Prodhimit, Tregtisë dhe e Shërbimeve "MAKS" import-eksport SHPKNJP, Strumicë, me seli në rr. "Kliment Ohridski" p.n. Strumicë (në tekstin e mëtejshëm: Shoqëria), më 24 shtator 2020, deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni Rregullator i Energjetikës), në përputhje me Rregulloren e Licencave, parashtrroi kërkesë të ndërprerjes së licencës së kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike, nga Centrali Elektrik Diellor CED "MAKS POGON", PA1 nr. 12-137/19, datë 24 shtator 2020 (në tekstin e mëtejshëm: Kërkesë).

Shoqëria e dërgoi kërkesën dhe dokumentacionin e nevojshëm të përmendur në nenin 7, respektivisht nga shtojca 2, formulari KL 24 të Rregullores së Licencave, në origjinal.

Në përputhje me informatat e dhëna në Formularin KL 24, shoqëria ka kërkuar ndërprerje të licencës, për shkak të kontraditës me Ligjin e Mbështetjes Financiare dhe Investimeve.

Komisioni Rregullator i Energjetikës përcaktoi se kërkesa e dërguar është e plotë dhe në përputhje me nenin 5 paragrafi (4) dhe (5) të Rregullores së Punës, mori vendimin nr.02-1960/1, datë 28 shtator 2020, që ky vendim të merret në seancë të rregullt, pa mbajtjen e seancën përgatitore.

Komisioni Rregullator i Energjetikës, më datë 28 shtator 2020, mbajti sancë, në të cllën, në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17 të Ligjit të Energjetikës* dhe nenit 31 paragrafi (1) pika 1 e

Rregullores së Licencave, mori Vendim për Ndërprerjen e Vlefshmërisë së Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Prodhim të Energjisë Elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "MAKS POGON" të Shoqërisë së Prodhimit, Tregtisë dhe të Shërbimeve "MAKS" import- eksport SHPKNJP Strumicë.

Duke pasur parasysh të lartpërmendurën, është vendosur sikur në dispozitivin e këtij vendimi.

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij vendimi mund të ngritet kontest andministrativ në afat prej 30 ditësh, nga dita e marrjes.

PA1, nr. 12-137/19

28 shtator 2020

Shkup

**Kryetar i
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut**

Марко Бислимоски